

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/1**

1. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  
АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА  
ДЕБАР ЗА 2024 год.**

**K O N K L U Z I O N  
PËR SHPALLJEN E RAPORTIT PËR  
AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR  
PËR VITIN 2024**

СЕ ОБЈАВУВА усвојување на извештајот за активностите на ТППЕ -Општина за 2024 година, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET miratimin e raportin për aktivitetet e NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/1  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka с.p.d.v.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/2

**ИЗВЕШТАЈ**

**Активности кои ги реализира ТППЕ  
во 2024 година**

Територијалната противпожарна единица во 2024 година има евидентирано вкупно 110 интервенции, со вкупно материјална штета од 183.000 евра.

Ако пожарите ги поделиме по местото каде се случиле и врз што, а со цел да добиеме појасна слика ,100 интервенции ќе ги поделиме на неколку :

-пожари на објекти .....	14
-пожари на отворен простор .....	81
пожари на сообраќајни средства .....	2
-технички интервенции .....	13

Подетален преглед на пожарите ќе добиете од табеларниот извештај за пожари за 2024 година.

Од табеларниот извештај можеме да ја видиме работењето на Единицата, така во табела 1 се евидентирани бројот на интервенции, материјалната причинета штета од тие интервенции и бројот на повредени лица во пожарите, додека лицата повредени и погинати при сообраќајни несреќи и други технички интервенции се заведени во табелата 1 од табеларниот извештај.

Во другите табели во табеларниот извештај се наброени сите 80 интервенции на пожари 13 технички интервенции

**Превентивни активности.**

Превентивната активност во Единицата е втор дел од работањето на единицата. За таа цел од локалните РТВ станици се бара да емитуваат информативни емисии со содржина од заштита од пожари со превентивен карактер. Особено вакви емисии и информации се бара да се емитуваат во пролетните и летните месеци бидејќи во овој период пласираната содржина на превентивни мерки кои требаат граѓаните да ги знаат е поголема заради повисок степен на можно предизвикување пожар. Овие активности во целост се релизирани и преку РТВ

**RAPORT**

**AKTIVITETET QË I REALIZON NJTKZ  
NË VITIN 2024**

Njësia territoriale e zjarrfikësve në vitin 2024 shënuar gjithsej 110 ndërhyrje, me një material në total prej 183.000 evr.

Nëse zjarret i ndajmë në vendet ku kanë ndodhur mbi çka, në mënyrë që të kemi një pamje më të të 98 ndërhyrjeve do ti ndajmë në:

-Zjarr në objekte.....	14
-Zjarr në hapësirë të hapur.....	81
-Zjarre në mjete të trafikut.....	2
Ndërhyrje teknike .....	13

Rishikim më të detajuar të zjarreve do të ken Raportin tabelar të zjarreve për vitin 2024.

Nga pasqyra tabelare mund të shifet puna e M kështu në tabelën nr.1 është i evidentuar i intervenimeve, dëmi material nga këto intervenim numri i personave të lënduar nga zjarret, për personat e lënduar dhe viktimat nga fatkeqës komunikacionit dhe intervenimet tjera teknike ja dhëna në tabelën nr.1.

Në tabelat tjera në këtë raport janë të përpunua gjitha 80 intervenimet. dhe 13 intervenimet teknike.

**Aktivitete parandaluese**

Aktivitete parandaluese të njësisë janë pjesa e dy punës së Njësisë. Për këtë qëllim nga RTV l kërkohet që të emitohen programe informative parandalimin nga zjarri. Këto misione këri veçanërisht në muajt e pranverës dhe verës në këtë periudhë qytetarët duhet të dinë parandaluese për shkak të temperaturave larta që mund të shkaktojnë zjarre. aktivitete janë realizuar tërësisht dhe p RTV lokale është informuar publiku për p dhe aktivitetet e ndërmarra të Njësisë.

локалните радиостаноци во целост е информирана јавноста за работењето и преземените активности на Единицата. Во 2024 година за одбележување на денот на заштита од пожари, 20 Мај беше планирана да се изведе Тактичко показна вежба која во целост ќе беше пренесувана од медиумите но истата не беше одржана.

#### **Одржување на пп опрема и возила**

Согласно со ПП правилникот за вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гаснење на пожар, во ТППЕ се врши одржување на опремата и средствата со пропишаната динамика. Од страна на командирот се пропишани упатства за одржувања, користење и ракување со пп опремата и средствата за гаснење пожар.

#### **Стручно оспособување на пожарникарите**

Оваа активност е планирана да се изведува во време кога Единицата не е ангажирана со пожари или друга интервенција.

Планот за обука на пожарникарите за 2024 година делумно е исполнет поради активност на единицата со пожари а дел од тоа немањето на доволно соодветни простории на единицата за планираните активности.

#### **Регистрација на улици, хидранска мрежа и објекти**

За успешно работење на единицата неопходно е евидентирање на промените во хидранската и сообраќајната мрежа во општината. Во 2024 година се направени 23 евиденции на улици каде е сменет патната инфраструктура и промена во хидранската мрежа.

Во Единицата е водена уредна евиденција за сите настани и тоа: пријави за пожар, книга за евиденција на пожари, книга за сменското работање во единицата пропратена со сите нејзини пропратни наредби и правилници.

Во 2024 година остварен прихот од извршени технички интервенции и услуги нема.

Генерално мислеме дека работата на единицата е на задоволително ниво, истата максимално се ангажирала и излегла во пресрет на сите проблеми на кои наидува во текот на работањето.

Во текот на изминатата 2024 година можеме да кажеме дека единицата покрај гаснењето на пожарите веќе многу успешно се справува и со се почестите

витин 2024 tradicionalisht u shënua ditën mbrojtjes nga zjarri. Më 20 Maj u realizoi ushtrimi taktik i cili u transmetua nga mediet në Dibër.

#### **Mirëmbajtja e pajisjeve dhe automjeteve**

Në pajtim me rregulloren kryerja e punëve, mirëmbajtja e pajisjeve teknike për shuarjen e zjarreve në NJTKZ realizohet sipas dinamikës përcaktuar. Nga ana e udhëheqësit janë përcaktuar udhëzimet për mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve për shuarjen e zjarreve.

#### **Aftësimi profesional i zjarrfikësve**

Ky aktivitet është planifikuar që të realizohet në kohën kur Njësia nuk është e angazhuar për shuarjen e zjarreve ose ndërhyrje të tjera.

Plani për stërvitjen e zjarrfikësve për vitin 2024 pjesërisht është përmbushur për shkak të aktivitetit të Njesisë në shuarjen e zjarreve dhe pjesërisht për shkak të mungesës së hapësirave adekuate të Njesisë për zhvillimin e aktiviteteve të planifikuara.

#### **Regjistrimi i rrugëve, rrjetit të ujësjellësit dhe objekteve**

Për punë të suksesshme të Njesisë është bërë domosdoshme që të bëhet evidentimi i ndryshimeve në rrjetin e komunikacionit dhe rrjetin e ujësjellësit në nivel të Komunës. Gjatë vitit 2024 janë regjistruar 23 evidencë të rrugëve, ku është ndryshuar infrastruktura rrugore dhe është bërë ndryshim në rrjetin e ujësjellësit.

Në Njësi është mbajtur evidencë e rregullt për të ngjarjet, edhe atë: për paraqitje të zjarrit, libri për evidentimin e zjarreve, libri për punën në tërësi të Njesisë, të përcjellë me të gjitha rregulloret dhe urdhëresat.

Në vitin 2024 nga kryerja e ndërhyrjeve teknike shërbimeve nuk është realizuar fitim.

Mendojmë se në përgjithësi puna e kësaj Njësie është në nivel të kënaqshëm, e njëjta maksimalisht është angazhuar dhe përballur me të gjitha problemet me të cilat përballur gjatë punës.

Gjatë vitit të kaluar 2024 mund të themi se përveç shuarjes së zjarreve me shumë sukses kujdeset edhe për kërkesat më të shpeshta të qytetarëve për intervenime teknike.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА КУМТЕСА ЗЫРТАРЕ Е КОМУНËС**

**Бр./ Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/4**

барања на граѓаните на технички интервенции

Со промената на законот на пожарникарство поголеми се интервенциите и обврските во делот на техничките интервенции така да истите од година во година се се побројни, спремноста како и обученоста пропратена со опрема е од големо значење за успешно работење на единицата.

Me ndyshimin e Ligjit për zjarrfikje intervenimet obligimet janë më të mëdha në pjesën të ashtu që këtë vit ata kanë qenë më të numërta. Gatisja si dhe trajnimi i përcjellë me paisje është e një rëndësi të madhe për suksesin e punës në Njësi.

**Бр. Nr. 08-159/3**  
**25.02.2025 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS**  
**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/5**

3.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА  
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  
АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА  
ДЕБАР ЗА 2024 год.**

**К О Н К Л У З И О Н**

**PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR  
MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E  
NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на извештајот за активностите на ТППЕ – Општина Дебар за 2024 година, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET përfundimi për miratimin e raportin për aktivitetet e NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>te</sup> mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/2  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka с.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 49 Дт/Дт. 28.02.2025 стр/6**

4.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.87/23),

Советот на Општина Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на 25.02.2025 година, го донесе следниот:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM"nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.27/23),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më dt. 25.02.2025 solli këtë :

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 год.**

1.Советот на Општина Дебар го усвојува извештајот за активностите на ТППЕ –Општина Дебар за 202 година.

2.Составен дел на заклучокот е извештајот од точка 1.

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

**П È R F U N D I M**

**PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024**

1.Këshilli i komunës Dibër miraton raportin për aktivitetet e NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2024

2.Pjesë përbërëse e Përfundimit është Raporti nga pika1.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-159/4  
25.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju с.р.д.в.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./ Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/7**

5.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА  
РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2025 год.**

**K O N K L U Z I O N  
PËR SHPALLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E  
NJTKZ- PËR VITIN 2025**

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работењето на ТППЕ -Општина Дебар за 2025 год., донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET për sjelljen e Programit për punën e NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2025, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/3  
26.02.2025. год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**



## 6.P R O G R A M A

Za raboteњeto на TPPE за 2025 godina

## PROGRAMI

PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2025

### AKTIVNOSTI

1.Osnovni aktivnosti na Teritorijalnata protivpo`arna edinica se gasnewe na po`ar,spasuvawe na `ivotot na lu`eto i nivniot imot zagrozen od po`ari ili kakva bilo druga nepogoda.

#### Rok:janiari - dekemvri

2.Vo 2025 godina pokraj osnovnite aktivnosti na TPPE se planiraat da se odr`at i drugi planirani aktivnosti se so cel Edinicata bide spremna da odgovori na problemite koi bi doa`ale vo tekot na rabotaweto. Vo Edinicata se planira izveduvawe stru`na nastava i obuka na po`arnikarite se so cel podignuvawe na stepenot na znaewe.

#### Rok:januari - dekemvri

3.Vo tekot na 2025 godina e planirano sredbi so Republi`kite Teritorijalnite Protivpo`arni edinici i Op`tinskiot protivpo`aren Sojuz Debar ,kako i odr`uvawe na redovni kontakti so subjektite koi pridonesuvaat i parcipiraat vo za`titata od po`ari i drugi prirodni nepogodi.

#### Rok januari - dekemvri

4.Vr`ewe na tehni`ki ntervencii i podgotvuvawe na Edinicata za taa cel.

Spored tehni`kata opremenost i nejzinata kadrovska popolnetost edinicata ke odgovori na site tehni`ki intervencii koi ke bidat pobarani.

#### Rok :januari - dekemvri

5.Analiza na pogolemite po`ari koi gi gasnela TPPE vo 2024 godina.

Vo vremeto planirano za nastava i obuka na vrabotenite vo edinicata se planira da se izvr`i pregled na po`ari na koi intervenirala Edinicata so cel da vo daden moment oskustvoto se upotrebi za polesno i pobrzo spravuvawe so po`ari. Ke bidat zedeni vo predvid

### AKTIVITETET

1.Aktivitetet kryesore t` Njesis` Territoriale Kund`r Zjarrit jan` shuarja e zjarreve, shp`etimi i jet`ve t` njer`zve dhe pasuris` s` tyre t` k`rcenuara nga zjaret apo `fardo qoft` fatkeq`sie tjet`r.

#### Afati - Janar - Dhjetor

2.N` vitin 2025 p`rve` aktiviteteteve themelor t` NJTKZ jan` planifikuar t` mbahen dhe aktivitete tjera t` planifikuara me q`llim q` Nj`sia t` jet` e p`rgatitur t` p`rgjigj`t problemeve t` cilat mund t` paraqiten gjat` pun`s . N` Nj`si jan` planifikuar kryerja profesionale e m`simit dhe trajnimit t` zjarr`fiksawe me q`llim ngritjen e nivelit t` njohurive.

#### Afati - Janar - Dhjetor

3.Gjat` vitit 2025 jan` planifikuar takime me Nj`sit` Territorijale Republikane kund`r Zjarrit dhe Shoqat`n komunale kund`r zjarrit n` Dib`r, si dhe mbajtja e rregullt e kontakteve me subjektet t` cilat kontribuojn` dhe participojn` n` mbrojtjen nga zjarret dhe fatkeq`site e tjera natyrore .

#### Afati - Janar - Dhjetor

4.Kryerja e intervenimeve teknike dhe p`rgatitja e Nj`sis` p`r at` q`llim.

Sipas paisjeve teknike dhe plot`simit kadrovik t` Nj`sis` do t` p`rgjigjet n` t` gjitha interevenimet t` cilat do t` k`rkohen.

#### Afati - Janar - Dhjetor

5. Analiza e zjarreve t` m`dha t` cilat i ka shuar NJTKZ n` 2024.

N` koh`n e planifikuar p`r m`sim dhe trajnim t` t` pun`suarve planifkohet q` t` b`het pasqyra e zjarreve n` t` cilat ka intervenuar Nj`sia, me q`llim q` n` momentin e dh`n` p`rvoja t` shfryt`zohet p`r ballafaqim me t` leht` dhe t` shpejt` t` zjarreve. Do t`

tehni~kiot nastap,takti~koto dejsvuvawe,na~inot na gasnewe ,strategijata kako i nedostatocite i greшkite so koi se soo~ila edinicata.

**Rok:januari - dekemvri.**

6.Stru~no osposobuvawe i usovrшuvawe na vrabotenite vo edinicata.

Vrз osnova na izgotven Plan za izveduvawe na stru~na nastava i ubuka za 2025 godina osposubuvaweto i obu~uvaweto na vrabotenite vo edinicata,ovaa godina ke go zavzema prvo mesto vo planiranite aktivnosti na Edinicata a se so cel da se izvrши obuka na vraboitenite vo protivpozarnata edinica.

**Rok: januari - dekemvri.**

**7.Соработка на ТППЕ**

Potrebna sorabotka na Teritorijalnata protivpo`arna edinica so Preprijatijata што stopanisuvaaт so шуми, Direkcijata za zaштита i spasuvawe i Centarot za upravuvawe so krizi kako i drugi subjekti.

Zaradi postignuvawe na odredeni rezultati na Edinicata neophodno e sorabotuvawe so gore navedenite subjekti koi participiraat vo odgovornosta za kvalitetna zaштита na grafanite i nivnite imoti.

**Rok januari -dekemvri.**

8.Podgotovka na edinicata za letna odnosno zimска sezona

Podgotovka na vozilata za edna odnosno druga sezona se karakteriziraat so opremuvawe na vozilata so edna odnosno so druga oprema,no vo nikoj slu~aj ne pomalku od propишанata so Pravilnikot za minimalna oprema i sretctva za gasnewe na po`ar.

**Rok: april - oktomvri.**

9.Servisirawe na ПП - oprema i PP - aparati.

Servisirawe na ПП aparati, oprema i srestva za gasnewe na po`ar so koi raspolaga Edinicata se planira spored Pravilnikot za minimalna oprema i spetctva za gasnewe po`ar propишани od Direktorot na Direkcijata za zaштита i

merren parasysh, paraqitja teknike, veprimi taktik, mënyra e shuarjes së zjarreve, strategjia si dhe mangësitë dhe gabimet me të cilat është ballafaquar Njësia.

**Afati – Janar – Dhjetor**

6. Aftësimi dhe përkryerja profesionale e të punësuarve në Njësi.

Në bazë të Planit të përgatitur për kryerjen e mësimит profesional dhe trajnim për vitin 2025, aftësimi dhe trajnimi i të punësuarve në Njësi këtë vit merr vend prioritar në aktivitetet e planifikuara të Njësisë, me qëllim që të bëhet trajnimi i të punësuarit në Njësinë kundërzjarrit .

**Afati – Janar – Dhjetor**

**7. Bashkëpunimi i Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit**

Bashkëpunimi i nevojshëm i Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit, me Ndërmarrjet të cilat udhëheqin me pyjet , Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim dhe Qendrën për ballafaqim me krizat si dhe subjekte te tjera.

Me qëllim të aritjes së rezultateve të caktuara të Njësisë është i nevojshëm bashkëpunimi me subjektet e lartpërmendura të cilët participojnë në përgjegjësitë për mbrojtje cilësore të qytetarëve dhe pronave të tyre.

**Afati: Janar- dhjetor**

8. Përgatitja e njësisë për sesonin verë gjegjësisht dimër .

Përgatitja e makinave për njërin gjegjësisht sezonin tjetër, karakterizohet me paisjen e makinave me një gjegjësisht tjetër paisje, por në asnjë rast jo më pak se e përshkruar në Rregulloren për paisje minimale dhe mjete për shuarjen e zjarrit.

**Afat: Prill-Tetor**

9 Servisimi i paisjeve dhe aparateve kundër zjarrit

Servisimi i aparateve, paisjeve dhe mjeteve për shuarjen e zjarreve me të cilat disponon Njësia planifikohet sipas Rregullores për paisje minimale dhe mjete për shuarjen e zjarreve të përshkruara nga Drejtori i drejtorise për

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/11**

spasuvawe.Srestvata za ova odr`uvawe se obezbeduvaat od strana na opshтината.

Mbrojtje dhe Shpëtim. Mjetet për këtë mirëmbajtje janë të siguruar nga ana e Komunës.

**Rok: januari - dekemvri .**

**Afati – Janar – Dhjetor**

**10.**Vodewe na propishana evidencija. Zaradi evidentirawe na sostojbata ,intervenciite,nastanite i drugite aktivnosti koi gi prevzela Edinicata vodi tekovni knigi i toa:  
-kniga za postojano de`urstvo  
-kniga za dnevni nastani  
-kniga za evidencija na po`ari  
-prijavi za po`ari  
-upatsvo za raboteweto na Edinicata  
-upatsvo za primopredavawe na smena  
-upatsvo za dneven i nedelen pregled na vozila.

**10.** Mbajtja e evidencës së paraparë Për evidentimin e gjendjes, intervenimet, ngjarjet dhe aktivitetet e tjera të cilat i ka ndërmarrë Njësia mban libra evidentues si më poshtë:

- libër për kujdestari të vazhdueshme
- libër për ndodhitë e ditës
- libër për evidentimin e zjarreve
- paraqitja e zjarreve
- udhëzues për punën e Njesisë
- udhëzues për ndërimin e turnit
- udhëzues për kontroll ditor dhe javor të makinave

**11.**Osven navedenite aktivnosti Teritorijalnata protivpo`arna edinica ke se anga`ira i so drugi aktivnosti koi ke naiduvaat vo tekot na rabotaweto na Edinicata. Da navedeme deka so kadrovskata popolnetost na Edinicata pred nas postoi pri~ina da Edinicata o~ekuva podobri rezultati vo spravuvawe so po`arite i drugite intervencii na koj edinicata vo tekot na 2025 godina ke odgovori.

**11.**Përvec aktiviteve të përmendura Njësia Territoriale do të angazhohet edhe me aktivitete të tjera të cilat do dalin gjatë punës së Njesisë. Të theksojmë se me plotësimin kadrovik të Njesisë, ajo pret rezultate me të mira në ballafaqimet me zjarret dhe intervencat tjera në të cilën do të përgjigjet gjatë vitit 2025.

**Бр. Nr. 08-159/5**  
**25.02.2025 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS**  
**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju с.р.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/12**

7.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА  
РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2025 год.**

**K O N K L U Z I O N  
PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT  
PËR SJELLJEN PROGRAMIT PËR  
PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2025**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програмата за работењето на ТППЕ -Општина Дебар за 2025 год., донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për punën e NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2025, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/4  
26.02.2025. год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/13**

8. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар" бр.27/23), Советот на Општина Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на 25.02.2025 година, го донесе следниот:

Нë mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr.27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>te</sup> të mbajtur më dt. 25.02.2025 solli këtë :

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ТППЕ ЗА 2025 год.**

**П È R F U N D I M  
P È R S J E L L J E N E P R O G R A M I T P È R P U N È N E N J T K Z  
P È R V I T I N 2 0 2 5**

1. Советот на Општина Дебар го донесе Програмата за работењето на ТППЕ - Општина Дебар за 2025 год..

1. Këshilli i komunës Dibër sjell Programin për punën NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2025.

2. Составен дел на заклучокот е Програми од точка 1.

2. Pjesë përbërëse e Përfundimit është Programi nga pika 1.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-159/6  
25.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/14**

9.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА  
ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И  
ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-  
ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2025 год.**

**К О Н К Л У З И О Н**

**PËR SHPALLJEN E PLANIT PËR ZBATIMIN E  
MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL TË TË  
PUNËSUARVE NË NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR  
VITIN 2025**

СЕ ОБЈАВУВА планот за изведување на стручна настава и обука со вработените на ТППЕ - Општина Дебар за 2025 год, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET Planin për zbatimin e mësimin dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2025, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/5  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР КОМУНА ДИБËР  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

**10.П Л А Н**

**ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА  
СО ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА  
ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА ЗА 2025 ГОДИНА.**

**Точка 1**

Стручното усовршување на вработените во ТППЕ ќе се изведува според Правилникот за стручно оспособување и усовршување на работниците во ТППЕ.

**Точка 2**

Со овој план се утврдува бројот и видот на наставните предмети, фондот на наставни часови по предметите, распоредот на наставните теми по предметите, времето на изведување настава, утврдување на градивото на вработените за постигнатиот успех, водење на евиденција и поднесени извештаи за реализираната настава и обука.

**Точка 3**

Наставата ќе се реализира во периодот од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година. Наставата ќе се изведува секој работен ден од 3 до 4 наставни часови. Настава нема да се изведува во државните празници, сабота и недела, за време на интервенција а часовите за овој период ќе се обработаат дополнително.

**Точка 4**

Наставата ќе се изведува според следните наставни предмети и според планираните наставни часови:

**P L A N I**

**PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT  
PROFESIONAL TË TË PUNESUARVE NË NJËSINË  
TERRITORIALE KUNDËR ZJARRIT NË KOMUNËN DIBËR  
PËR VITIN 2025**

**Pika 1**

Përkryerja profesionale e të punësuarve në NJTKZ do të kryhet sipas Rregullores për aftësim dhe përkryerje profesionale të të punësuarve në NJTKZ

**Pika 2**

Me këtë plan vërtetohet numri dhe lloji i lëndëve mësimore, fondi i orëve mësimore për lëndë, orari i temave mësimore për lëndë, koha e zbatimit mësimor, përcaktimi i rezultatit të aritur, mbajtja e evidencës dhe raporteve të dërguara për realizimin e mësimit dhe trajnimit.

**Pika 3**

Mësimi do të realizohet në periudhën prej vitit 01.01.2025 deri më 31.12.2025. Mësimi do të kryhet çdo ditë pune nga 3 deri në 4 orë mësimore. Mësimi nuk do të kryhet në festat shtetërore, ditën e shtunë dhe të diel, gjatë kohës së intervenimeve ndërsa orët në këtë periudhë do të plotësohn mbahen më vonë.

**Pika 4**

Mësimi do të kryhet sipa lëndëve mësimore dhe sipas orëve të planifikuara mësimore vijuese

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/16**

Наставни предмети Lëndët mësimore	Фонд на часови Fondi i orëve	тримесечие Tremujori			тримесечие Tremujori			тримесечие Tremujori		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Прописи Rregullat	8	1	1	1	1	1	--	1	1	1
Превентива Preventive	17	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Спр.опрема Paisjet përgatitore	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Тактика Taktika	38	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Такт. вежби Ushtrime taktike	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Прак.вежби Ushtrime praktike	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лока.мрежи и Хидранти Rrug. lok., Hidran.	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5
Прва помош Ndihma e parë	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Физ.кон.под. Përgatitja fizike	40	5	4	5	5	4	4	5	4	4
Вкупно Gjithsej		22	23	23	24	23	22	24	24	24

**Точка 5**

Часовите од наставниот предмет Практички вежби ќе се одржат во месеците јули,август и септември соред упатството за изведување на Практични вежби.Покрај ова упатство ќе се користат и друга литература со која располага единицата се со цел да се подигне нивото на знаење на вработените во единицата.За изведување на практичните вежби голем удел има опремата и средствата со кои располага единицата.Во месец мај односно од 10 до 25 мај планирана е обука со вработените во ТППЕ. Обуката ќе се изведе во делот на Техничките интервенции поточно работа со опрема за спасување (извлекување) при сообраќајни несреќи(хидраулична клешта-Холматро)..

**Рика 5**

Орët nga lënda mësimore ushtrime praktike do të mbahen në muajin korrik, gusht edhe shtator sipas udhëzimeve për kryerjen e ushtrimeve praktike .Krahas këtij udhëzimi do të shfrytëzhet edhe literature tjetër me të cilën disponon Njësia me qëllim të ngritjen së nivelit të njohurive të të punësuarve në Njësi. Për kryerjen e ushtrimeve praktike rol të rëndësishëm kanë paisjet dhe mjetet me të cilat disponon Njësia.Në muajin maj respektivisht nga 10 deri 25 me operacionin është planifikuar trajnimi me të punësuarit e Njesisë. Trajnimi do të realizohet në pjesën e intervenimeve teknike më saktë puna me paisjet për shpëtim ( nxjerje ) nga automjetet fatkeqësive të trafikut.(gërshërë hidraulike-Holmatro). .

**Точка 6**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/17**

Во текот на наставниот период ќе се изведуваат 8 тактички вежби. Планираните тактички вежби ќе се поделат на два дела и тоа:

а) Тактички вежби кои ќе се изведат во Единицата.

б) Тактички вежби кои ќе ги изведеме надвор од Единицата.

Тактичките вежби кои ќе бидат изведени надвор од Единицата ќе се изведат во третото тромесечје и се планираат да се изведат во поголемите организации во нашата општина.

**Точка 7**

Наставата предвидена со овој План ќе ја изведува командирот на Територијалната противпожарна единица а во негово отсуство пожарникар назначен од него.

**Точка 8**

Реализираната настава и обука врз основа на овој план ќе се евидентира во посебна книга за евидентирање изведена настава и обука. Во евиденцијата се наведува изведувачот на наставата, темата, наставниот предмет и присутни на наставата.

**Точка 9**

По истекот на наставното тромесечје ќе се изведи тестирање за да се утврди совладаноста на материјата.

Несовладаната материја по одреден предмет се повторува во месеч планот за настава и обука за наредното тромесечје за истата да биде во целост совладана.

**Точка 10**

Овој план влегува во сила од 01.01.2025 година и е планирано да се реализира до 31.12.2025 година.

**Pika 6**

Gjatë periudhës mësimore do të kryhen 8 ushtrime taktike. Ushtrimet taktike të planifikuara do të ndahen në dy pjesë dhe atë

a) Ushtrimet taktike që do të zhvillohen në Njësi .

b) Ushtrimet taktike te cilat do të zhvillohen jashtë

Njësisë

Ushtrimet taktike te cilat do të zhvillohen jashtë Njësisë do të zhvillohen në tremujorin e tretë dhe planifikohen të zhvillohen në organizata më të mëdheja të Komunës sonë.

**Pika 7**

Mësimin e planifikuar në këtë plan do zhvillojë komandanti i Njësisë Territoriale Kundërzjarrit ndërsa në mungesë të tij zjarrfiksi i emëruar prej tij.

**Pika 8**

Realizimi i mëimit dhe trajnimit në bazë të Planit do të evidentohet në libër të veçantë për evidentimin e mëimit dhe trajnimit të zhvilluar. Në evidencën theksohet zbatuesi i mëimit, tema, lënda mësimore dhe të pranishmit në mësim .

**Pika 9**

Pas kryerjes së mëimit tremujor, do të zhvillohet testimi për të verifikuar zotërimin e materialit.

Materiali i pa zotëruar nga lënda e caktuar do të përsëritet me planin mujor për mësim dhe trajnim për tremujorin e ardhshëm që e njejta të jetë tërësisht e zotëruar.

**Pika 10**

Ky Plan hyn në fuqi nga 01.01.2025 dhe do të realizohet deri më 31.12.2025.

**Бр. Nr. 08-159/7**

**25.02.2025 год.viti**

**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS**

**Претседател, Kryetari,**

**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/18**

11. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО  
ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА  
ДЕБАР ВО 2025 год.**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN  
E PLANIT PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE  
TRAJNIMIT PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE  
NË NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2025**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на планот за изведување на стручна настава и обука со вработените на ТППЕ -Општина Дебар за 2025 год, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Planin për zbatimin e mësimit dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2025, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>te</sup> të mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/6  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

12. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 87

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe nenit 87 të

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/19**

од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.27/23),  
Советот на Општина Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на 25.02.2025 година, го донесе следниот:

Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.27/23),  
Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më dt. 25.02.2025 solli këtë :

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ  
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА  
И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА  
ДЕБАР ВО 2025 год.**

**P Ë R F U N D I M**

**PËR SJELLJEN E PLANIT  
PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT  
PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË  
NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2025**

1.Советот на Општина Дебар го донесе планот за изведување на стручна настава и обука со вработените на ТППЕ -Општина Дебар за 2025 год..

1.Këshilli i komunës Dibër sjell Planin për zbatimin e mësimit dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2025.

2.Составен дел на заклучокот е планот од точка 1.

2.Pjesë përbërëse e përfundimit është Plani nga pika 1.

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-159/8  
25.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju с.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/20**

13. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ  
НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВО ОПШТИНА  
ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR THEMELIMIN  
E QENDRËS RINORE NË KOMUNËN E DIBRËS**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за основање на младиски центар во општина Дебар, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET Vendim për themelimin e qendrës rinore në Komunën e Dibrës, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/7  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/21**

14. Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 22 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020), Советот на Општина Дебар на 49 седницата одржана на 25.02.2025 година ја донесе следната

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/2002) dhe nenit 22 të Ligjit për pjesëmarrjen rinore dhe politikat rinore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 10/2020) Keshilli i Komunes ne seance e 49 mbajtur me 25.02.2025

**О Д Л У К А**

**за основање на младински центар во Општина Дебар**

**Член 1**

Со оваа одлука се основа младински центар во Општина Дебар.

**Член 2**

Младинскиот центар е место каде се подготвуваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите, информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

**Член 3**

Со младинскиот центар во Општина Дебар за период од неколку години ќе раководи и ќе управува младинска организација или организација за млади регистрирана во Регистарот на форми на младинско организирање кој го води Агенција за млади и спорт.

**V E N D I M**

**për themelimin e qendrës rinore në Komunën e Dibrës**

**Neni 1**

Me këtë vendim është themeluar qendra rinore në Komunën e Dibrës.

**Neni 2**

Qendra rinore është një vend ku përgatiten dhe zbatohen programe që përmirësojnë mirëqenien e të rinjve, zhvillimin e jetës personale, sociale dhe profesionale të të rinjve, informacione me interes të rëndësishëm për të rinjtë dhe aspekte të tjera të jetës së të rinjve.

**Neni 3**

Qendra rinore në Komunën e Dibrës do të menaxhohet dhe administrohet për një periudhë disa vjeçare nga një organizatë rinore ose organizatë rinore e regjistruar në Regjistrin e Formave të Organizatave Rinore që mbahet nga Agjencia për Rini dhe Sport.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/22**

**Член 4**

Општина Дебар ќе распише Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи и управува со младинскиот центар.

Младинските организации или организации за млади кои ќе аплицираат за управување и раководење со Младинскиот центар се должни да поднесат:

- Годишна програма за работа;
- Годишен буџет за спроведување на предложената програма;
- Портфолио на организацијата.

**Член 5**

При изборот на младинската организација или организација за млади предност ќе имаат оние кои имаат Портфолио од кое јасно се гледа нивниот придонес и работа во сферата на младинската работа и младинскиот активизам.

Младинската организација или организацијата за млади треба да биде со седиште во Општина Дебар.

**Член 6**

Општина Дебар ќе обезбеди дел од потребните средства за реализација на поднесената Програма, а останатите средства ќе ги обезбедува избраната организација од други извори.

**Член 7**

По истекот на календарската година, младинската организација или организацијата за млади е должна да достави до Советот на Општина Дебар извештај за реализираната програма и програма за наредната година.

**Neni 4**

Komuna e Dibrës do të shpallë Thirrje Publike për përzgjedhjen e organizatës apo organizatës rinore për rininë që do të menaxhojë dhe funksionojë qendrën rinore.

Organizatata rinore ose organizatat për rininë që do të aplikojnë për menaxhimin dhe administrimin e Qendrës Rinore duhet të paraqesin:

- Programi vjetor i punës;
- Buxheti vjetor për zbatimin e programit të propozuar;
- Portofoli i organizatës.

**Neni 5**

Gjatë përzgjedhjes së një organizate apo organizate rinore për rininë, përparësi do t'u jepet atyre që kanë një portofol që tregon qartë kontributin dhe punën e tyre në fushën e punës rinore dhe aktivizmit rinor.

Organizata rinore ose organizata për të rinjtë duhet të jetë me seli në Komunën e Dibrës.

**Neni 6**

Komuna e Dibrës do të sigurojë një pjesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e Programit të dorëzuar, ndërsa fondet e mbetura do të sigurohen nga organizata e përzgjedhur nga burime të tjera.

**Neni 7**

Pas përfundimit të vitit kalendarik, organizata ose organizata rinore për rininë është e detyruar t'i paraqesë Këshillit të Komunës Dibër raport për programin e realizuar dhe programin për vitin pasardhës.

Член 8

Општина Дебар има обврска финансиски да го поддржи основањето и функционирањето на младинскиот центар. Општината треба да обезбеди минимум услови и функционирање на младинскиот центар и тоа:

- Соодветен простор согласно стандардите за квалитет и расположливите ресурси;
- Режики трошоци за работа на центарот;
- Минимум мебел и техничка опрема;
- Минимум материјали за програмските активности;
- Годишни програмски активности на центарот кои ќе вклучуваат и трошоци за вработување/ангажирање на најмалку едно лице – квалификуван младински работник кој ќе биде избран и вработен/ангажиран од младинска организација или организација за млади регистрирани во регистартот избрани да управуваат со младинскиот центар и ќе ја извршува функцијата на координатор на младинскиот центар.

Neni 8

Komuna e Dibrës ka obligim që financiarisht të mbështesë ngritjen dhe funksionimin e qendrës rinore.

Komuna duhet të sigurojë kushtet dhe funksionimin minimal të qendrës rinore, si më poshtë:

- hapësirë adekuate në përputhje me standardet e cilësisë dhe burimet në dispozicion;
- Shpenzimet e përgjithshme për funksionimin e qendrës;
- Minimumi i mobiljeve dhe pajisjeve teknike;
- Materialet minimale për aktivitetet programore;
- Aktivitetet programore vjetore të qendrës ku do të përfshihen kostot për punësimin/angazhimin e të paktën një personi – punëtor rinor i kualifikuar i cili do të zgjidhet dhe punësohet/angazhohet nga një organizatë rinore ose organizatë rinore e regjistruar në regjistër e zgjedhur për të menaxhuar qendrën rinore dhe do të kryejë funksionin e koordinatorit të qendrës rinore.

Член 9

Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Дебар“.

Neni 9

Vendimi hyn në fuqi ditën e botimit në “Fletoren Zyrtare të Komunës Dibër”.

Бр. Nr. 08-159/9  
25.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/24**

15.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА ИМЕТО ЈОУДГ  
„БРЕШИА,, -ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PËR DHËNIE  
PËLQIM PËR PËRDORIMIN E EMRIT TË IPKKF  
„BRESHIA,, DIBËR**

СЕ ОБЈАВУВА **ОДЛУКА** за давање согласност за употреба на името „ ЈОУДГ„Брешиа “-Дебар ,донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

**SHPALLET VENDIM** Për dhënie pëlqim për përdorimin e emrit të IPKKF „Breshia,, Diber, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/8  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka s.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/25**

16.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.27/23)и член 7 став 1 од Закон за употреба на Јазици ("Службен весник на РМ"бр.101/08) Советот на Општина Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на 25.02.2025 година, го донесе следниот:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM"nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.27/23),dhe neni 7 paragrafi 1 të Ligjit për përdorim të Gjuhëve ("Gazeta Zyrtare e RMse" nr.101/08). Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur më dt. 25.02.2025 solli këtë :

**О Д Л У К А**

за давање согласност за употреба на името „  
ЈОУДГ„Брешиа “-Дебар

**V E N D I M**

Për dhënie pëlqim për përdorimin e emrit të IPKKF  
„Breshia,, Dibër

**Член 1**

Се дава согласност за употреба на името ЈОУДГ Брешиа Дебар во тековната состојба ,во верска на одлуката на управниот одбор со бр. 03-41/1 04.02.2025

**Neni 1**

Jepet pëlqim për përdorim të emrit të IPKKF Breshia Dibër në gjendjen rrjedhëse në bazë të venditmit të këshilit drejtues nr.03-41/1 04.02.2025

**Член 2**

Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

**Neni 2**

Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

**Бр. Nr. 08-159/10**  
**25.02.2025 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS**

**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/26**

17. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА**

**К О Н К Л У З И О Н**

**PËR SHPALLJEN VENDIM PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR MIRATIMIN TË NDRYSHIMIT TË PLANIT VJETOR PËR PUNËSIM PËR VITIN 2025**

СЕ ОБЈАВУВА одлука **Се дава согласност** за усвојување на измените на Годишниот план за вработување за 2025 година на Општина Дебар, од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET vendim **Jepet pëlqim** për miratimin e ndryshimeve të Planit vjetor për punësime për vitin 2025 të Komunës Dibër, nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur në datë 25.02.2025.

**Бр. Nr. 09-176/9  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR  
Градоначалник/Kryetari,  
Hekuran Duka с.р.д.в.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/27**

18.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 20-б став (11) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019) и член 87 од Статутот на Општината, („Службен гласник на општината „бр27/23,38/24,45/24), Советот на Општина Дебар, на својата 49<sup>та</sup> редовна седница, одржана на ден 25.02.2025 година, донесе:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëadministrim lokal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.5/2002), neni 20-b paragrafi (11) të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr.143/2019 paragrafi dhe neni 87 nga Statuti i Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare nr.27/23,38/24,45/24), Këshilli i Komunës Dibër, në seancën e regullt të 49<sup>të</sup>, e mbajtur më datën 25.02.2025, solli:

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА**

**VENDIM**

**PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR MIRATIMIN TË NDRYSHIMIT TË PLANIT VJETOR PËR PUNËSIM PËR VITIN 2025**

**Член 1**

**Се дава согласност** за усвојување на измените на Годишниот план за вработување за 2025 година на Општина Дебар.

**Neni 1**

**Jepet pëlqim** për miratimin e ndryshimeve të Planit vjetor për punësime për vitin 2025 të Komunës Dibër.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Дебар“.

**Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazeta Zyrtare e Komunës së Dibrës

**Бр. Nr. 08-159/11  
25.02.2025год.viti  
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS  
Претседател, Kryetari,  
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/28**

19.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ  
СТРЕТСВА ЗА ПОМОШ**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR  
NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR  
NDIHMË**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за доделување финансиски стретсца за помош, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për ndihmë, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>të</sup> të mbajtur në datë 25.02.2025.

**Бр.Nr. 09-176/10  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka с.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/29**

20.Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/02), и член 87 став 2 од Статутот на општина Дебар (“Службен гласник на општина Дебар” бр. 27/23) и врз основа на доставењето на барање СОУ 28 Ноември Бр.05-1255/1 од 24.12.2024 година. Советот на општина Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год., донесе:

**ОДЛУКА**  
**Финанциска поддршка**

**Член 1**

Предмет на ова одлука е одобрување на финансиска поддршка за две фактури, **ФАКТУРА БР.У-79/24 31.05.2024** во висина од **278.402,00 денари** и за **ФАКТУРА БР.У142/24 30.09.2024** во висина од **306.705,00 денари** за потребите на СОУ 28 Ноември Бр.05-1255/1 од 24.12.2024

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Дебар“.

**Бр. Nr. 08-159/12**  
**25.02.2025 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.5/02), si dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e komunës Dibër” nr 27/23)si dhe ne bazë të kërkesës së parashtruar nga SHMK “28 Nëntori“ Dibër, Nr.05 .1255/1 datë 24.12.2024. Këshilli i komunës Dibër në seancën e 49<sup>te</sup> të mbajtur në datë 25.02.2025 solli:

**V E N D I M**  
**Për mbështetje financiare**

**Neni 1**

Lënda e këtij vendimi është miratimi I mbështetjes financiare për dy fakturave, **ФАКТУРА ME NR.U-79/24 30.05.2024** në shumë prej **278.402,00 denarë** dhe **ФАКТУРА ME NR.U-142/24 30.09.2024** në shumë prej **306.705,00 denarë** për nevojat e SHMK “28 Nëntori“ Dibër, Nr.05 .1255/1 datë 24.12.2024 Dibër,

**Neni 2**

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit, dhe do të shpallet në “Kumtesën zyrtare të komunës Dibër”.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS**  
**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/30**

21.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetari i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКАТА СПОРТСКА САЛА ВО ГРАД ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N**

**PËR SHPALLJEN E NDRYSHIM PLOTËSIM TË RREGULLORE PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E SHFRYTËZIMIT TË SALLËS SË SPORTIT NË QYTETIN E DIBRËS**

СЕ ОБЈАВУВА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКАТА СПОРТСКА САЛА ВО ГРАД ДЕБАР, донесена од страна на Советот на Општината на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 год.

SHPALLET NDRYSHIM PLOTËSIM TË RREGULLORE PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E SHFRYTËZIMIT TË SALLËS SË SPORTIT NË QYTETIN E DIBRËS, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 49<sup>te</sup> të mbajtur në datë 25.02.2025.

**Бр.Nr. 09-176/11  
26.02.2025 год.viti  
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR  
Градоначалник Kryetari,  
Hekuran Duka c.p.d.v.**

22. Врз основа член 87 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општината „бр27/23,38/24,45/24.“), Советот на Општината Дебар на 49<sup>та</sup> седница одржана на ден 25.02.2025 година донесе:

Нë mbështetje të nenit 87 të Statutit të Komunës Diber (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23,38/24,45/24), Këshilli i komunës Diber në seancën e 49<sup>te</sup> dt. 25.02.2025 solli:

**ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА  
ГРАДСКАТА СПОРТСКА САЛА ВО ГРАД ДЕБАР**

**NDRYSHIM PLOTËSIM TË RREGULLORE  
PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E SHFRYTËZIMIT TË  
SALLËS SË SPORTIT NË QYTETIN E DIBRËS**

**Член 1**

Со овој Правилник се уредува начинот и условите на користење на градската спортска сала во град Дебар за спортски активности на регистрираните клубови во соодветните Федерации, како и за разните културни и рекреативни манифестации и партиски собири.

**Neni 1**

Me këtë rregullore përcaktohet mënyra dhe kushtet e shfrytëzimit të Sallës e Sporteve të qytetit në Diber për aktivitete sportive të klubeve të rregjistruara në Federatat respektive si dhe manifestimeve të ndryshme kulturore, tubimeve partiake, si dhe rekreacionit.

**Член 2**

Заинтересираните клубови и други субјекти за користење на спортската сала треба минимум три дена пред организирање на манифестацијата, собирот или натпреварот да поднесат барање до Одделението за јавни дејности при Општината Дебар, која е обврзана да даде писмен одговор во рок од 48 часа.

**Neni 2**

Klubet dhe subjektet tjera të interesuara për shfrytëzimin e sallës sportive duhet që së paku 3 ditë para ditës së organizimit të manifestimit, tubimit apo ndeshjes t'i drejtohen me kërkesë Njesisë për veprimtari publike pranë Komunës Diber të cilët janë të obliguar që të kthejnë përgjigje me shkrim brenda 48 orëve.

Регистрираните клубови во Одделението за јавни дејности при Општината Дебар, и кои се лиценсирани од соодветната федерација и кои имаат редовен календар на натпреварување, ќе го користат спортската сала, согласно одредениот распоред направен од Одделението за јавни дејности во соодејство со раководствата на клубовите во Општината Дебар.

Klubet e rregjistruara tek **Njësia për veprimtari publike** pranë Komunës Diber, dhe që janë të licencuara në Federatat respektive e që kanë календар të rregullt të garimit do të shfrytëzojnë sallën sportive sipas një orari të rregullt të rregulluar nga **Njësia për veprimtari publike**, në bashkëveprim me udhëheqësit e klubeve të komunës së Dibrës.

**Член 3**

Сите спортски клубови кои ги вршаат своите дејности во спортска хала и кои се регистрирани во соодветните федерации а се од Општината Дебар, можат да го користат спортската сала за тренинзи и натпревари во рамките на системот на натпревањување одредена од соодветната федерација согласно овие критериуми:

**Neni 3**

Të gjitha klubet sportive që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në palestër sportive dhe që janë të rregjistruara në Federatat respektive e që janë të Komunës së Dibrës, mund t'a shfrytëzojnë palestrën për stërvitje dhe garim në kuadër të sistemit të garimit të përcaktuara nga Federatat respektive mbështetur në këto kritere:

а) за спортски тренинзи без наплата ( три тренинзи во неделата до 22:00 часот,

а)пër stërvitje sportive pa pagesë. ( 3 stërvitje në javë deri në ora 22.00)

б)за одржување на напревари без карти- без наплата,

б)пër zhvillimin e ndeshjeve pa bileta -pa pagesë  
с)пër zhvillimin e ndeshjeve me bileta, 30% nga mjetet e inkasuara nga shitja e biletave.

ц) за одржување на напревари со карти плаќаат 30% од инкасираните средства од картите,

д) të gjitha klubet e shkollave, që u nënshtrohen rregullave të Federatave respektive nuk paguajnë 3 (tre)

д)сите училишни клубови кои подлежат на прописите на соодветните федерации не плаќаат 3 (три) тренинзи во неделата, додека приватните училишта плаќаат спогодбено.

Спортската сала може да се користи и за манифестации и други спортски и културни настани плаќајќи:

а)за спортски и рекреативни активности без електрично осветлување 600,00 денари за еден час, а со електрично осветлување 800,00 денари за еден час,

б)за комерцијални активности и настани ( за еден час) 12.000 денари

в) за некомерцијални активности и настани ( за еден час) 6.000 денари,

ц) за хуманитарни активности и настани без наплата,

д) за концерти 30% од инкасираните средства или фиксна исплата од 60.000 денари.

#### Член 4

Оние клубови кои не се од Општина Дебар можат да го користат спортската сала наплатувајќи фиксен износ од 6.000 денари за еден час користење.

#### Член 5

Емитување на настани од спортската сала од страна на телевизиските компании доколку не се повикани од субјектот кои организира активност, плаќаат фиксен износ од 6.000 денари за емитување.

#### Член 6

Движните реклами на клубските спонзори можат да се рекламираат само за време на нивните средби, додека за статички реклами се плаќа согласно предходна спогодба.

#### Член 7

Од сите финансиски обврски се ослободени државните манифестации кои ги организира Општината за државни и национални празници, било да се од културен или спортски карактер, но само доколку организаторот не користи од продажбата на картите.

Со посеба причина од наплатата можат да се ослободува некој субјект како: Здружението на политичките прогонувачи и затвореници,здруженијата излезени од војните како и здружението на инвалиди и лица со посебни

stërvi tje në javë, ndërsa Shkollat private paguajnë sipas marreveshjes.

Salla e sporteve mund të shfrytëzohet edhe për manifestime dhe ngjarje të tjera të ndryshme kulturo-sportive duke paguar:

a)për aktivitete rekreative- sportive pa ndriçim- 600,00 den. për një orë dhe aktivitete rekreative sportive me ndriçim - 800,00 den. për një orë.

b)për aktivitete dhe ngjarje komerciale (për një orë) 12000,00 den.

c) për aktivitete dhe ngjarje jo komerciale(për një orë ) 6000,00 den.

d) për aktivitete dhe ngjarje humanitare - pa pagesë

e)për koncerte 30% nga inkasimi i biletave ose pagesë fikse 60.000,00 den.

#### Neni 4

Të gjitha klubet sportive që nuk janë të Komunës së Dibrës mund ta shfrytëzojnë sallën sportive duke paguar shumën fikse prej 6000,00 den. për një orë shfrytëzimi.

#### Neni 5

Transmetimi i ngjarjeve nga salla prej kompanive televizive në rast se nuk janë ftuar nga subjekti që organizon aktivitetin, paguajnë tarifë fikse 6000,00 den. për transmetim.

#### Neni 6

Reklamat lëvizëse të sponsorëve të klubeve mund të ekspozohen vetëm gjatë orarit të ndeshjeve të tyre ,ndërsa për reklama statike paguhet tarifa bazuar marreveshjeve paraprake.

#### Neni 7

Prej të gjitha obligimeve financiare lirohen organizimet shtetërore që bën Komuna për Festa Shtetërore e Kombëtare, qofshin ato me karakter kulturor apo sportiv, por nëse organizatori nuk përfiton nga shitja e biletave.

Me ndonjë arsye të veçantë nga pagesa mund të lirohet ndonjë subjekt si: Shoqatat e të perndjekurve dhe te burgosurve politik, Shoqatat të dala nga luftat dhe personat me aftësi të veçanta, por pas aprovimit nga Njësia për veprimtari publike pranë Komunës Dibrë.

потреби, но по одобрување на Одделението за јавни дејности.

#### Член 8

Во спортската сала е забрането носење на оружје и други експлозивни средства, пушење, точење и пиење алкохол и лицата кои го прекршуваат ово правило се отстрануваат од спортската сала од лицата за безбедност.

#### Член 9

Настанатите штети при тренизни и службени средби се регистрираат и оценуваат од 3 члена комисија формирана од Одделението за јавни дејности при Општина Дебар.

Со овие регистрирани штети од страна на комисијата, се задолжуваа субјектот кој бил задолжен или кој го користил спортската сала кога настанала штетата, кој треба штетата да го надомести во рок од 7 дена.

Во случај на неплаќање на штетата на клубот или одговорниот субјект му се забранува активността во спортската сала, додека Одделението за јавни дејности при Општина Дебар надоместокот ќе го бара по судски пат.

#### Член 10

За користење на спортската сала, клубовите и другите субјекти кои имаа редовен распоред на користење на објектот според нивната Програма, потпишуваат Спогодба со Одделението за јавни дејности при Општина Дебар во согласност со овој Правилник.

#### Член 11

Инкасирање на финансиските средства од разните манифестации според член 4,5,6 од Правилникот се вршаат на следниот начин:

-клубовите или другите субјекти кои ќе го користат спортската сала предходно праваат резервација во дневникот кај персоналот на спортската сала, го вршаат наплатата преку блок со каса прими, му кој блок персоналот го добива од Одделението за јавни дејности, а за исплатата му издаваат фискална сметка, додека лицето кој ја прима наплатата секој ден односно еден ден по наплатата врши инкасирање на средствата во жиро сметка на Општината :

#### Нени 8

Нë Sallen sportive ndalohet bartja e armëve dhe mjeteve të tjera eksplozive, pirja e duhanit, dhe alkoolit, dhe personat që thyejnë këtë rregull largohen nga Salla e sportive prej personave për siguri.

#### Нени 9

Dëmet e regjistruara gjatë ushtrimeve ose lojërave zyrtare vlerësohen nga një Komision prej 3 (tre) anëtarëve që formohet nga Njësia për veprimtari publike prane Komunës Dibër dhe ky komision përpilon procesverbal të posaçëm për dëmet e regjistruara.

Me dëmet e regjistruara nga komisioni i formuar, ngarkohet klubi ose subjekti që ka qenë i ngarkuar me përgjegjësi dhe ka shfrytëzuar sallën e sportit në kohën e shkaktimit të atyre dëmeve i cili është i obliguar që në afat prej 7 ditësh t'i kompensojnë ato.

Në rast të mos kompensimit të dëmeve siç parasheh komisioni, klubit a subjektit përgjegjës i ndalon aktivitetin në sallën e sportit, ndërsa Njësia për veprimtari publike pranë Komunës Dibër e përcjell procedurën në institucionet gjyqësore .

#### Нени 10

Për shfrytëzimin e sallës së sportit , klubet dhe subjektet tjera që kanë orar të rregullt të shfrytëzimit të këtij objekti, nënshkruajnë marrëveshje me Njësinë për veprimtari publike pranë Komunës Dibër mbështetur në këtë Rregullore.

#### Нени 11

Inkasimi i mjeteve financiare nga aktivitetet e ndryshme sipas nenit 3,4 dhe 5 të Rregullores bëhet në këtë mënyrë:

- klubet apo subjektet e ndryshme që do të shfrytezojnë sallën e sportit së pari bëjnë rezervimin në ditар тек personeli i sallës sportive, njëherit bëjnë pagesën e duhur me anë të bllokut kasa-pranoi të cilin bllok personeli i sallës e pranon nga Njësia për veprimtari shoqerore duke i dorëzuar paguesin llogari fiskale. Personi i palestres i cili pranon pagesën, për ç'do ditë gjegjësisht një ditë më pas me anë të virmanit hudh mjetet e inkasuara në zhirollogarinë përkatëse të Komunës :
- Llogaria e trezorit : 10000000063095
- Llogaria e shfrytëzuesit të buxhetit : 7180140304 630 16 dhe

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/34**

- трезорска сметка 100000000063095  
-сметка на буџетскиот корисник 7180140304 630  
16  
-шифра 723911 00

- Shifra : 723911 00

**Член 12**

Измени и дополнувања на Правилникот се вршаат според постапка за негово донесување.

**Член 13**

За спроведување на овој Правилник се грижи Одделението за јавни дејности при Општина Дебар, додека Градоначалникот ја следи неговата имплементација.

**Член 14**

Овој Правилник влегува во сила еден ден по објавувањето во Службен гласник на Општината.

**Бр. Nr. 08-159/13**  
**25.02.2025 год.viti**  
**Дебар/Dibër**

**Neni 12**

Ndryshimet dhe plotësimet eventuale të kësaj Rregulloreje bëhen sipas procedurës së njëjtë për sjelljetësaj.

**Neni 13**

Për zbatimin e kësaj Rregulloreje kujdeset Njësia për veprimtari publike pranë Komunës Dibër, ndërsa Kryetari i Komunës e përcjell implementimin e saj.

**Neni 14**

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në Kumtesën zyrtare të Komunës

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS**

**Претседател, Kryetari,**  
**Fuat Spahiju c.p.d.v.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/35

С О Д Р Ж И Н	Р Ё Р М В А Ј Т Ј А	Стр/Faq
1 З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 год.	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024	1
2. ИЗВЕШТАЈ Активности кои ги реализира ТППЕ во 2024 година	РАПОРТ АКТИВИТЕТЕТ QË I REALIZON NJTKZ NË VITIN 2024	2
3 З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ- ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 год.	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024	5
4. З А К Л У Ч О К ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 год.	Р Ё Р Ф У Н Д И М PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024	6
5. З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2025 год.	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2025	7
6. P R O G R A M A Za raboteњeto na TPPE za 2025 godina	P R O G R A M I PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2025	9
7. З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2025 год	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2025	12
8 З А К Л У Ч О К ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2025 год.	P Ë R F U N D I M PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2025	13
9. З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2025 год.	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PLANIT PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2025	14

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS**

**Бр./Nr. 49 Дт/Dt. 28.02.2025 стр/36**

- |     |   |  |    |
|-----|---|--|----|
| 10. | <b>П Л А Н</b><br>ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО<br>ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА<br>ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА ЗА 2025 ГОДИНА.  | <b>П Л А Н И</b><br>ПËР ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL<br>TË TË PUNESUARVE NË NJË SINË TERRITORIALE KUNDËR<br>ZJARRIT NË KOMUNËN DIBËR PËR VITIN 2025                              | 18 |
| 11. | <b>З А К Л У Ч О К</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА<br>ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И<br>ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА<br>ДЕБАР ВО 2025 год. | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN E<br>PLANIT PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT<br>PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË NJTKZ- KOMUNA<br>DIBËR PËR VITIN 2025 | 19 |
| 12. | <b>З А К Л У Ч О К</b><br>ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ<br>ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА<br>И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА ДЕБАР<br>ВО 2025 год.                             | <b>П Ë Р F U N D I M</b><br>ПËР SHPALLJEN E PLANIT<br>PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL<br>TË TË PUNËSUARVE NË<br>NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2025                               | 20 |
| 13. | <b>З А К Л У Ч О К</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА<br>МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВО ОПШТИНА ДЕБАР   | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E VENDIM PËR THEMELIMIN E QENDRËS<br>RINORE NË KOMUNËN E DIBRËS  | 21 |
| 14. | <b>О Д Л У К А</b><br>за основање на младински центар во<br>Општина Дебар   | <b>V E N D I M</b><br>për themelimin e qendrës rinore në Komunën e Dibrës  | 24 |
| 15. | <b>З А К Л У Ч О К</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ<br>ЗА УПОТРЕБА НА ИМЕТО ЈОУДГ „БРЕШИА„ -ДЕБАР  | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN E VENDIM PËR PËR DHËNIE PËLQIM PËR<br>PËRDORIMIN E EMRIT TË IPKKF „BRESHIA„ DIBËR  | 25 |
| 16. | <b>О Д Л У К А</b><br>за давање согласност за употреба на името „<br>ЈОУДГ „Брешиа “-Дебар  | <b>V E N D I M</b><br>Për dhënie pëlqim për përdorimin e emrit të<br>IPKKF „Breshia„ Diber   | 26 |
| 17. | <b>З А К Л У Ч О К</b><br>ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ<br>ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА<br>ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА                                | <b>К О Н К Л У З И О Н</b><br>ПËР SHPALLJEN VENDIM PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR<br>MIRATIMIN TË NDRYSHIMIT TË PLANIT VJETOR PËR<br>PUNËSIM PËR VITIN 2025  | 27 |
| 18. | <b>ОДЛУКА</b><br>ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНА<br>НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА  | <b>VENDIM</b><br>PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR MIRATIMIN TË<br>NDRYSHIMIT TË PLANIT VJETOR PËR PUNËSIM PËR VITIN<br>2025  |    |

19. **ОДЛУКА**  
**Финанциска подршка**

**V E N D I M**  
**Për mbështetje financiare**

20. **З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А**  
**В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ГРАДСКАТА СПОРТСКА САЛА ВО ГРАД ДЕБАР**

**K O N K L U Z I O N**  
**PËR SHPALLJEN E NDRYSHIM PLOTËSIM TË RREGULL**  
**O R E PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E SHFRYTËZIMIT TË**  
**SALLËS SË SPORTIT NË QYTETIN E DIBRËS**

21. **ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА**  
**ГРАДСКАТА СПОРТСКА САЛА ВО ГРАД ДЕБАР**

**NDRYSHIM PLOTËSIM TË RREGULLORE**  
**PËR MËNYRËN DHE KUSHTET E SHFRYTËZIMIT TË SALLËS**  
**SË SPORTIT NË QYTETIN E DIBRËS**

**ИЗГОТВИ**  
**СЛУЖБА ПРИ СОВЕТОТ**

**PËRGATITI**  
**SHËRBIMI PRANË KËSHILLIT**